



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 20 декември 2024 година

Соопштение за печатот

Монетарни движења во Република Северна Македонија: ноември 2024 година

- **Паричната маса (монетарниот агрегат МЗ^{1,2})**, во ноември, бележи месечен раст од 0,6%, пред сè поради растот на долгорочните депозити до две години и депозитните пари, при помал позитивен придонес и на готовите пари во оптек, додека краткорочните депозити забележаа пад. Годишниот раст на паричната маса изнесува 9,1% и е резултат на растот на депозитните пари, долгорочните депозити до две години и готовите пари во оптек, во услови на забележан пад кај краткорочните депозити.
- Во ноември, **вкупните депозити³** се зголемени за 0,9% на месечна основа во целост како резултат на растот на депозитите на секторот „домаќинства“, додека депозитите на корпоративниот сектор се намалија. Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити забележаа раст од 11,0%, поради повисоките депозити на двата сектора, со поголем придонес на депозитите на секторот „домаќинства“.

Табела 1. Парична маса и вкупни депозити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024
Парична маса М4	595,151	591,336	607,881	616,771	626,829	631,010	8.7	9.5	7.6	8.6	10.7	10.6	4.3	-0.7	0.5	-0.7	1.6	0.7
Парична маса МЗ	529,264	521,804	535,985	540,047	548,828	552,392	5.9	6.6	5.4	6.7	9.1	9.1	4.5	-0.9	0.4	-1.2	1.6	0.6
од кои:																		
Готови пари во оптек	50,002	49,336	51,377	52,062	51,892	52,448	5.3	8.6	7.6	9.9	10.7	12.8	7.5	1.5	2.2	-1.9	-0.3	1.1
Депозитни пари	211,402	202,074	211,126	212,711	216,583	218,062	12.4	11.4	8.8	11.3	14.5	13.5	10.0	-1.9	0.3	-0.9	1.8	0.7
Краткорочни депозити	215,860	215,551	215,501	212,930	215,479	214,596	0.6	1.0	0.1	-2.0	-0.3	-1.1	-0.5	-1.1	0.2	-2.3	1.2	-0.4
Долгорочни депозити до 2 год	51,999	54,842	57,981	62,345	64,875	67,286	4.5	10.8	12.7	23.9	27.7	32.1	2.1	1.4	0.0	3.0	4.1	3.7
Вкупни депозити	534,241	531,140	544,683	555,602	564,962	570,298	8.7	9.3	7.2	8.8	11.0	11.0	4.0	-0.9	0.4	-0.4	1.7	0.9
од кои:																		
Корпоративен сектор	161,432	150,674	153,830	158,056	163,182	162,168	13.2	12.2	4.7	4.7	10.0	7.0	6.6	-2.4	1.0	-0.5	3.2	-0.6
Во денари	109,266	100,009	103,684	107,476	112,523	112,005	15.8	12.5	5.6	7.9	14.8	11.2	8.5	-3.6	1.7	0.6	4.7	-0.5
Во странска валута	52,166	50,664	50,146	50,580	50,659	50,162	8.2	11.4	2.8	-1.5	0.6	-1.3	2.7	0.1	-0.4	-2.8	0.2	-1.0
Домаќинства	348,745	354,741	364,432	372,219	374,889	381,857	7.9	8.7	8.9	11.2	11.7	13.3	3.5	0.1	0.0	0.1	0.7	1.9
Во денари	173,543	177,631	184,627	190,026	191,184	197,918	11.8	13.7	13.1	18.0	18.2	21.4	6.4	0.6	-0.6	-0.3	0.6	3.5
Во странска валута	175,201	177,109	179,805	182,194	183,704	183,938	4.4	4.0	4.8	4.9	5.6	5.8	0.7	-0.3	0.5	0.6	0.8	0.1

Извор: НБРСМ.

¹ Почнувајќи од јуни 2018 година, Народната банка го користи монетарниот агрегат МЗ како нова стандардна дефиниција за паричната маса. За аналитички цели и натаму ќе се пресметува и ќе се објавува монетарниот агрегат М4.

² Монетарниот агрегат М1 го сочинуваат готовите пари во оптек и депозитните пари. Монетарниот агрегат М2 е составен од монетарниот агрегат М1 заедно со краткорочните депозити, додека монетарниот агрегат МЗ (паричната маса), покрај монетарниот агрегат М2, ги вклучува и депозитите со достасаност од една до две години. Следствено, монетарниот агрегат М4 ги содржи монетарниот агрегат МЗ и долгорочните депозити со достасаност над две години. За подетално објаснување, види ја Методологијата:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

³ Вкупните депозити ги сочинуваат сите депозити вклучени во монетарниот агрегат М4, коишто им припаѓаат на корпоративниот сектор, домаќинствата, останатите финансиски институции, непрофитните институции коишто им служат на домаќинствата и локалната самоуправа.


Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

– **Вкупните кредити**, во ноември, се зголемени за 0,7% и 9,7% на месечно и на годишно ниво, соодветно. Притоа, месечниот и годишниот раст се резултат на зголемените кредити на двата сектора, со поголем придонес кон растот на кредитите на корпоративниот сектор.


Табела 2. Вкупни кредити на недржавниот сектор

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024
Вкупни кредити	444,721	449,251	462,435	469,266	477,837	481,410	5.1	6.1	6.4	7.5	9.2	9.7	1.3	0.3	0.8	0.4	1.8	0.7
од кои:																		
Корпоративен сектор	212,768	214,268	221,765	223,900	230,277	232,121	3.3	5.4	5.8	7.5	10.4	11.5	2.2	0.0	0.6	-0.1	2.8	0.8
Во денари	131,089	134,280	144,110	149,795	156,801	158,314	7.1	11.9	16.2	19.7	23.6	24.0	2.7	1.0	2.6	0.9	4.7	1.0
Во странска валута	81,679	79,988	77,656	74,104	73,476	73,807	-2.3	-3.9	-9.3	-10.9	-10.0	-8.4	1.4	-1.7	-2.8	-2.1	-0.8	0.5
Домаќинства	229,404	232,313	238,057	242,919	245,198	246,867	6.7	6.8	7.1	7.7	8.2	8.2	0.5	0.5	1.0	0.8	0.9	0.7
Во денари	125,223	126,809	130,453	133,210	134,486	135,311	5.1	5.8	7.2	7.6	8.1	8.0	0.0	0.3	1.2	0.8	1.0	0.6
Во странска валута	104,181	105,504	107,603	109,709	110,713	111,556	8.8	8.1	7.0	7.8	8.4	8.4	1.2	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8


Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



1. Депозити и кредити на корпоративният сектор⁴





Извор: НБРСМ.

⁴ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа јавните и приватните нефинансиски друштва.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, вкупните **депозити на корпоративниот сектор** забележаа надолна месечна промена од 0,6%. Промената произлегува од намалувањето на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута, во услови на остварен раст на краткорочните депозити во денари и долгорочните депозити, во денари и странска валута. Годишниот раст изнесува 7,0% и е резултат на повисоките депозитни пари, долгорочните депозити во странска валута и долгорочните и краткорочните депозити во денари, додека краткорочните депозити во странска валута забележаа пад.
- **Кредитите на корпоративниот сектор**⁵, во ноември, остварија месечно зголемување од 0,8% коешто се должи на зголеменото кредитирање во денари и во странска валута, со поголем придонес на кредитите во денари. Споредено на годишна основа, растот од 11,5% во целост произлегува од зголемените кредити во денари, во услови на пад на кредитите во странска валута.



Извор: НБРСМ.

2. Депозити и кредити на домаќинствата⁶



Извор: НБРСМ.



⁵ Почнувајќи од јуни 2018 година, а во согласност со новата методологија, податоците за финансиските инструменти во денари со валутна клаузула се вклучени во рамките на странската валута.

⁶ За потребите на ова соопштение, домаќинствата се однесуваат на физичките лица и на самостојните вршители на дејност.




Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Во ноември, кај **вкупните депозити на домаќинствата** е забележан месечен и годишен раст од 1,9% и 13,3%, соодветно. Притоа, растот кај двете основи во целост е резултат на зголемените депозитни пари и долгорочните депозити, додека краткорочните депозити бележат намалување.
- Кредитите на домаќинствата**, во ноември, се зголемени за 0,7% на месечно ниво, како резултат на речиси подеднаков раст на кредитите во странска валута и во денари. На годишно ниво е забележан раст од 8,2%, којшто во поголем дел се должи на кредитите одобрени во денари.



Извор: НБРСМ.



Извор: НБРСМ.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Табела 2. Кредити на банките и штедилниците дадени на физичките лица, по намена

	состојба (во милиони денари)						годишна промена (во %)						месечна промена (во %)					
	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024	12.2023	3.2024	6.2024	9.2024	10.2024	11.2024
Потрошувачки кредити	119,868	119,858	122,857	125,233	126,322	127,183	6.5	5.8	5.8	6.7	7.2	7.3	1.1	0.4	0.8	0.6	0.9	0.7
Станбени кредити	83,891	85,555	87,920	90,191	91,164	92,301	10.5	10.4	10.2	11.0	11.3	11.6	1.4	1.0	0.9	1.0	1.1	1.2
Автомобилски кредити	399	399	419	430	434	430	11.4	13.1	14.6	13.5	13.6	10.8	2.7	1.8	2.1	-0.6	0.9	-0.7
Кредитни картички	9,835	9,459	9,332	9,184	9,199	9,107	-4.7	-6.8	-8.0	-9.0	-8.5	-9.2	-1.9	-0.8	-0.3	-0.8	0.2	-1.0
Негативни салда по тековни сметки	6,000	6,820	6,846	6,857	6,956	6,631	0.6	6.1	7.9	-1.9	-0.8	-4.8	-13.8	2.3	5.7	4.6	1.5	-4.7
Други кредити	1,782	1,658	1,579	1,563	1,570	1,565	-19.3	-21.2	-18.8	-17.5	-16.1	-14.3	-2.5	-1.7	-2.0	0.7	0.4	-0.3

Извор: НБРСМ.

- Според намената на кредитите одобрени на физичките лица, во ноември, најзастапените категории – **потрошувачките и станбените кредити** бележат месечно зголемување од 0,7% и 1,2%, соодветно, при годишен раст од 7,3% и 11,6%, соодветно. Овој месец, **автомобилските кредити** се намалија за 0,7% на месечна основа, додека на годишна основа растат за 10,8%. Кредитите одобрени на **кредитни картички**, во ноември, забележаа месечен и годишен пад од 1,0% и 9,2%, соодветно. Во ноември, **негативните салда на тековните сметки** и кредитите одобрени врз **други основи** бележат месечно намалување од 4,7% и 0,3%, соодветно, при остварено годишно намалување од 4,8% и 14,3%, соодветно.

Придружни информации

Временски серии податоци: Биланси и прегледи на депозитните институции, месечни податоци http://www.nbrm.mk/monetarna_statistika.nspk

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_monetarna_07_2018_mak.pdf

Информација за методолошките измени во монетарната статистика, статистиката на останатите финансиски институции и статистиката на каматните стапки:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf



Народна банка на Република Северна Македонија
Дирекција за статистика

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Монетарни движења во Република Северна Македонија: 21 јануари 2024 година (референтен пресек заклучно со декември 2024).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02/3215-235 лок. 108/110.